



ПРОДОЛЖУВА ТОРТУРАТА ВРЗ НАШЕТО МАЛЦИНСТВО ВО ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА

Разединетоста меѓу Македонците во Република Бугарија, особено меѓу претставниците на ОМО "ИЛИНДЕН" и на ОМО ПИРИН е толку голема што дури е и загрижувачка. Иако многу добро знаат дека таа разединетост оди во прилог на бугарските власти, кои секојдневно вршат асимилација за однародување на македонското малцинство кое таму живее и не им даваат никакви права, нашите Македонци, и покрај многуте обиди, досега не се обединиле. Која е причината, кој е вистинскиот македонски патриот, навистина не можеме да кажеме. Како неделник ги поддржуваме активностите и на едните и на другите, се разбира, оние кои се насочени кон развивањето на македонската кауза. Би сакале на некој начин да придонесеме и да помогнеме овие Македонци да се осветат и да почнат да работат заеднички.

На оваа тема разговараме со претседателот на ОМО "ИЛИНДЕН", Јордан Костадинов Иванов. Сакавме да ја рас-

тивстават на бугарската пропаганда.

ГЕНОЦИД

ОМО "ИЛИНДЕН" - Обединета македонска организација, барем од она што може да се види од нејзиниот Статут, е национална организација на етничките Македонци во границите на Република Бугарија. Таа е следбеник на народноослободителните борби во Македонија, Карпошовото, Пијанечкото, Кресненското и Илинденското востание, следбеник на ВМРО од годините на борбите против турското ропство и подоцна борбите против бугарскиот државен тероризам и геноцид. Уште од нејзиното основање до денес се залага за развивање на културата, за продолжување на културните традиции, за одбележување на македонските историски значајни датуми и за зачувување на културното наследство. Цел е ова да не биде забравено од нашите Македон-



ЈОРДАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОМО "ИЛИНДЕН"

БУГАРСКАТА СЛУЖБА ГИ РАЗБИ МАКЕДОНЦИТЕ ПОД ПИРИН

■ Пишува:

Жаклина МИТЕВСКА

чистиме дилемата која е ОМО "ИЛИНДЕН", што е нејзина цел, зошто не се обедини со ОМО ПИРИН. Во следна прилика за ова ќе разговараме и со претставници од ОМО ПИРИН и ОМО "ИЛИНДЕН" - ПИРИН. Не сакаме да заземеме и да застанеме на ниедна страна (токму поради нашата неутралност и независност), туку само да ги обединиме овие Македонци, зашто само така тие ќе можат да ѝ се спро-

ци во Пиринска Македонија и во цела Бугарија. Да не се плашат од репресија и од друг вид притисоци од страна на бугарските државни институции само затоа што се Македонци. Но, бугарската пропаганда за тоа дека не постои македонско малцинство и Македонци во Бугарија се шири насекаде.

"На тој начин - вели Јордан Костадинов Иванов, претседател на ОМО 'ИЛИНДЕН' -

"Без разлика дали некого ќе го убиеш физички или психички, тоа е геноцид. Тоа се прави во Бугарија години наназад, сè до денес", вели претседателот на ОМО "ИЛИНДЕН", Јордан Костадинов Иванов.

Костадинов потенцира: "ОМО ПИРИН бара да бидат регистрирани како политичка партија без националните компоненти. ОМО 'ИЛИНДЕН' отворено бара заштита и културна автономија на Пиринска Македонија, изучување на македонскиот јазик".



БЕЗ УСПЕХ СРЕДБИТЕ ЗА ОБЕДИНУВАЊЕ

Која е разликата меѓу ОМО "ИЛИНДЕН" и ОМО ПИРИН?

Костадинов вели: "Тие бараат да бидат регистрирани како политичка партија, без национални компоненти. ОМО 'ИЛИНДЕН' отворено бара заштита и културна автономија на Пиринска Македонија, изучување на македонскиот јазик".


Зошто не ги расчистите недостатоците во вашите статуты, да направите заеднички Статут и да се обедините, бидејќи ваквата разделеност уште повеќе ѝ оди во прилог на Бугарија за да може да врши пропаганда?

Претседателот на ОМО "ИЛИНДЕН" потенцира: "Со кого да ги расчистиме. Да ја спомнеме Декларацијата од 20 април 1991 година, позната како Роженска декларација. Тоа е еден историски документ за нашето национално движење, за културната, стопанската и политичката автономија на Пиринска Македонија. Бугарската пропаганда ги искористи сите средства и напади против нас, по што некои се откажаа од оваа Декларација. Тоа истото се случи како и на Мајскиот манифест, на 6 мај 1924 година, кога Тодор Александров и Протугеров се откажаа од барањата поради тоа што беа заплашени од бугарската влада. Истото тоа се случи и со нашите момчиња, но сега во XXI век. Бугарската пропаганда зад која стои бугарската безбедност го разби ОМО 'ИЛИНДЕН' со лаги и со заплашувања. Од 16 лица, колку што ја потпишаа Декларацијата, три лица се откажа од неа и ја направија фракцијата ОМО ПИРИН, која на почетокот беше ОМО ДЗ, ОМО 'ИЛИНДЕН' Демократско движење, па потоа стана ОМО ПИРИН. Тоа се случи на 23 ноември 1991 година. Од Роженската декларација се роди фракција која се спротивстави на барањата од неа, а тој историски документ од страна на Бугарија беше претставен

пред Европскиот суд. И ние од наша страна ја доставивме оваа Декларација. Европскиот суд позитивно се изјасни за Декларацијата и ја осуди Бугарија, а ги осуди и тие од ОМО ПИРИН, кои беа против неа, зашто тоа е слободата на мислата, што не употребуваш оружје и насилство. Досега со ОМО ПИРИН имавме неколку средби, во 1994, потоа во 1996 година ги поканивме на нашиот Конгрес, кој полицијата го растури, не можевме да го спроведеме, но го одржавме на нелегален начин за да избереме претседател. Потоа, во април 1997 година се сретнавме во Скопје. Одржавме четири средби во Пиринска Македонија, една во Петрич, две во Благоевград и една во Гоце Делчев. Но, зошто не можевме да се договориме? Ние им дадовме целосно да го видат нашиот протокол и да го потпишат, а тие ни даваат да потпишеме без да видиме. Од 2002 година повторно беа обновени контактите за обединување. На 9 април 2004 година во село Коларево требаше да се сретнеме за да го потпишеме протоколот, но тие не дојдоа. На 4 декември 2004 година се сретнавме со ОМО ПИРИН и се договоривме кон крајот на февруари 2005 година да се собереме за да ги разгледаме статутите и програмите, да направиме заеднички Статут и да дадеме молба за регистрација како партија. Средбите беа откажани. Зашто, затоа што не сакаат да ги бараат националните права, а сакаат да бидат играчи и така остана работата".

Ве обвинуваат дека Вашите барања ги спроведуваат на револуционерен начин?

"Сè што пишува во Рамковната конвенција, во Конвенцијата за малцински и регионални јазици, ние го спроведуваме. Зошто да не бараме училиште на свој јазик. Ние ги почитуваме законите во Бугарија, но не ја поддржуваме политиката на асимилација, дискриминација врз Македонците. Нема да палиме, да тепаме".



РОЖЕНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА

нашите Македонци се изманипулирани и измамани, а некои од незнаење прифаќаат и дека се Бугари. Ги водат по

неправилан пат преку насилство и асимилација. Без разлика дали некој ќе го убиеш физички или психички, тоа е

геноцид. Тоа се прави во Бугарија со години наназад од нејзиното создавање како бугарска држава до денес".

Целите и задачите на ОМО "ИЛИНДЕН" се да ги изразува и да ги заштитува граѓанските, националните, социјално-економските права на Македонците, кои живеат на македонска земја под бугарска окупација и на Македонците, кои живеат во Бугарија, вели претседателот на ОМО "ИЛИНДЕН".

ТУЖБИ

И покрај пресудите од Судот за човекови права во Стразбур, Бугарија ги спречува Македонците кои живеат во неа да ги негуваат својата култура и традиции.

"Република Бугарија ја потпиша Европската конвенција за основните човекови права и слободи на 7 септември 1992 година, а сè дотогаш таа не подлежеше на тужби пред Европскиот суд. Откако ја потпиша Конвенцијата, имавме можност да поднесеме тужби и да ја тужиме. За неа дознавме дури во 1993 година и го испуштивме рокот за пријавува-

ње на насилствата од претходните години. Во 1994 година ја поднесовме првата жалба до Европскиот суд, поради прекршувањето на националните и човековите права. Нашата тужба беше поднесена затоа што Бугарите не ни дозволуваат мирни протести. Во член 11 од Конвенцијата се дозволуваат мирни собири на граѓани, на кои тие ќе ги изнесат своите културни програми итн. Првиот одговор од тужбата во Стразбур го добивме во ноември 1996 година, со која беа прифатени нашите жалби. Одлуката од Стразбур беше во форма на Извештај, дека Бугарија прави прекршоци со тоа што спречува мирни собири и наши манифестации. Ние продолживме да ги одржуваме ваквите мирни манифестации, а Бугарија продолжи да ги прекршува нашите права. Во октомври 1998 година беше заведено дело да се тужи Бугарија, а 2001 година бевме на суд во Стразбур. Бугарија беше осудена на 17.2.2002 година. На суд нè застапуваше наш адвокат, кој нè штитеше од бугарското обвинување, професор по меѓународно

КОСТАДИНОВ ДВА ПАТИ СУДЕН

Јордан Костадинов Иванов е роден во село Врапча, до село Илинденци, кое денес не постои, во околината на Сандански, некогашна Мелничка околија. Бил суден два пати. Работел како учител по технички науки во Благоевград, а се вратувал и во машински фабрики. На 26 март годинава повторно е избран за претседател на ОМО "ИЛИНДЕН". Всушност, претседател бил и од 1996 година кога го избрале на нелегален конгрес и ја извршувал оваа функција сè до 2000 година, кога за претседател бил избран Борис Павлов.

"Од 1962 година имавме нелегална македонска организација. Во 1970 година бевме откриени и бевме под истрага од страна на бугарската безбедност. Во 1974 година двајца од организацијата бевме судени, а истата година на 27, 28 и 29 ноември пред Градскиот суд во Софија, во мојата заштита пред Судот, со лисици на рацете, реков: 'Барам културна слобода на Пиринска Македонија, изучување на македонската историја и култура, спречување на асимилацијата'. По тоа ме осудија на три години. Бев еден од малкумината дисиденти Македонци кои ги барале правата на Македонците пред таа диктатура и систем во Бугарија. Втор пат бев суден од Окружниот суд во Благоевград, во 1981 година. Жената и децата ми беа протерани од Благоевград, а лично мене ме лишија од правото да живеам во овој град. Откако минаа петте години затвор, не ми дозволија да земам стан во Благоевград. Се вратив во Сандански. Имам стаж од 5 години затвор. Дванаесет пати ме бркаа од работа и 7 години немав право да се вработам, период кога ништо не работев. Последен пат бев избркан од работа на 2 години пред пензија, затоа што присуствував на Конгресот на ВМРО-ДПМНЕ во Прилеп. Од 1981 до 2001 година не ми дозволуваа да земам стан, тоа не ѝ го дозволија ниту на мојата сопруга. Со парите дадени за кирија изгубив уште еден стан. Немав право да купам стан ниту во Благоевград, ниту во Сандански. Петнаесет години за мене се шират информации дека јас сум бил дел од бугарските служби. Имам документи во кои се гледа како сум повикуван на информативен разговор во бугарската безбедност, зошто сум работел за македонската кауза. Ако бев во бугарската безбедност дали ќе ме бркаа и дали два пати ќе ме судеа? Бев обвинет дека од 1972




БЕЛЕШКА ЗА ОДЗЕМЕНИОТ ПАСОШ

право, Французин. Во однос на ова дело имавме можност да ги изложиме нашите проблеми, а адвокатот кажа дека ние бараме децата од Пиринска Македонија да се школуваат на македонски јазик, да имаме радио, телевизија. Бугарскиот обвинител беше против нас и велеше дека ние ги нарушуваме мирот, спокојството итн. Бугарија беше осудена зашто ги спречуваше мирните протести од 1994 до 2001 година. Казната за неа беше пресметана во француски франци, односно во висина на околу сегашни 11.000 евра, кои сè уште не се исплатени од Бугарија. За време на судењето Судот ги отфрли си-

те обвинувања за ОМО 'ИЛИНДЕН' како неосновани. Втората пресуда беше во 2005 година, повторно за прекршување на мирните собири и третата пресуда за отпуст на регистрација од 19 јануари 2006 година. Имаме уште две жалби поднесени до Судот. Едната е за отпуст на втората регистрација од 2001 година и извршени прекршоци од 2001 година наваму сè до 2005 година. Судот одлучи дека имаме право да правиме мирни собири и да бидеме регистрирани за да можеме нормално да работиме", вели претседателот на ОМО "ИЛИНДЕН".

Костадинов објаснува и дека се подготвени сите доку-



ПРЕСУДА ЗА ЈОРДАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ

до 1974 година сум бил предводник на група која функционираше на националистичка основа и дека сум извршил претстап против Народна Република Бугарија. За целата таа борба за македонска кауза награда ми е тоа што ме издигнаа како бугарски службеник на бугарската безбедност. Во бугарската безбедност имам три досиеја од по 1.000 страници."

☀ Се шират информации и дека многу лесно минувате преку бугарската граница, односно не Ви прават проблеми...

"Последниве 2 години не ме малтретирале, веројатно по наредба на Европскиот суд. Но, колку само документи ми имат земено кога сум се враќал од Македонија, 3 години бев без пасош (белешка од 13.7.1994 година).

Еднаш и куклата која ја носевме за роденденот на внука ми во Скопје беше раскината за да видат што има во неа", коментира Јордан Костадинов Иванов.

менти за нова регистрација на ОМО "ИЛИНДЕН", но поради недостаток на финансиски средства тие се во застој.

"ОМО 'ИЛИНДЕН' е организација која е формирана на културна основа. Не е исклучена можноста да бараме да се регистрираме и како партија зашто како организација со нестопанска дејност, законите нè спречуваат да бараме политички барања. Според меѓународното право, имаме такво право и како организација на културна основа и како партија да ги бараме тие права. Но, не е така според бугарските закони", додава Јордан.

Сепак, Костадинов е скеп-

тик во однос на прашањето дали со тоа што Бугарија ќе влезе во ЕУ ќе го поправи својот однос кон македонското малцинство, односно смета дека пропагандата ќе продолжи. Тој потсети на идејата од 1991/1992 година да се формира Комитет на Македонците на Балканот.

"Македонците кои живеат на сопствена почва и Македонците кои од економски причини живеат во СиЦГ, Словенија..., да формираат Комитет. Во него заеднички да ги координираме нашите барања пред соодветните држави и меѓународните институции. Но, тешко е тоа да се направи", вели Костадинов.